



## ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - ПРЕЧИСТА

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

**Е**русалиме, граду Божји, преславно се зборува за тебе. Величествените Божји настани во тебе станаа вечност, ќе се слават од род во род и никогаш ќе немаат крај. Во чест на настанот, свечено воведение на тригодишната Пресвета Дева Марија во Ерусалимскиот храм, се празнува еден од најважните празници во историјата на човечкото спасение, празникот Воведение на Пресвета Богородица - Пречиста, (21.11./4.12.). Преку малата тригодишна Дева Марија "Господ го објави Своето спасение, пред очите на народите ја откри Својата правда". (Псал. 97, 2)

### ЕРУСАЛИМСКИ (СОЛОМОНОВ) ХРАМ

Поради тоа, овој празник можеме да го наречеме празник на спасението. Во Тропарот (химната на празникот) се пее: "Денес е по-

исполнување на промислата на Создателот!"

Ние поклониците од Македонија се движиме низ Ерусалим и доаѓаме до Сидот на плачот, каде што Евреите му се молат на Бога. Сидот е остаток од некогашниот Ерусалимски (Соломонов) храм, кој подоцна е наречен Зоровавелов храм, а во 37 година пред Христа е извршено обновување на

украсти како што ѝ прилега на Царева Керка, Невеста Божја", невидливо придружувана од ангелските хорви, малата Марија чекорела по стариот град Ерусалим, чекорела низ историјата на настанувањето на нашата црковна основа.

Граѓаните на земскиот Ерусалим и на небесниот Ерусалим, светите ангели, го гледале тоа дотогаш не-

**"О, Девице чиста! О, Дево несоблазлива! О, Девице прекрасна! О, Украсу на жените! О, Красота на ќерките! Ти си благословена меѓу жените! Ти си сепрославена со чистота! Ти си запечатена со девственоста! Ти си разрешување на Адамовото проклетство! Големиот момент е блиску".**

храмот и тој е наречен Иродов храм. Денес останал само еден сид од овој храм, во кој се гледаат вградените огромни бели светли мермерни камења, чиј блесок се чувствува од голема далечина како да се гледа снежен рид.

Во мислите се враќаме 2000 години наназад, на оној незаборавен ден кога малата и нежна тригодишна

видено испраќање, ја гледале тригодишната Девица, опкружена со толкава невидена слава и почестувана со таква голема придружба. Се упатиле кон Ерусалимскиот (Соломоновиот) храм. Пред храмот, со црковни песни ги пречекал Светиот првосвештеник Захариј, заедно со свештениците.

Возбудувањето се зголемувало. Свети Герман, од ли-

Во мислите се враќаме 2000 години наназад на оној незаборавен ден кога малата и нежна тригодишна Дева Марија, заедно со родителите Светите праведни Јоаким и Ана, пријатели и роднини, патувала три дена од Назарет до Ерусалим, за да дојде во овој Храм. Украшена со "царска облека и украси како што ѝ прилега на Царева Керка, Невеста Божја", невидливо придружувана од ангелските хорви, малата Марија чекорела по стариот град Ерусалим, чекорела низ историјата на настанувањето на нашата црковна основа.

# ВЕЧНАТА ДЕВА ГО Р ЗА ДА ПРЕМИНЕМЕ

четок на Божјата милост и на проповедта за спасение на луѓето". Во храмот Божји Дева јасно се јавува и Христа на сите им Го предвестува. Нејзе и ние велегласно ѝ извикуваме: "Радувај се,

Дева Марија, заедно со родителите Светите праведни Јоаким и Ана, пријатели и роднини, патувала три дена од Назарет до Ерусалим, за да дојде во овој Храм. Украшена со "царска облека и со

цето на праведната Ана (мајката на Дева Марија), зборувал: "Го исполнувам пред Господа заветот кој го искажа устата моја во тагата моја... Радувајте се со мене сите, бидејќи денес се по-

кажав и како мајка и како родителка, донесувајќи ја ќерката своја, не на царот земски, туку на Бога, Царот Небесен".

Јоаким и Ана ја подигнале Марија на првото скалило. Стапнала на првото скалило "најголемата помошничка за стекнување вечно блаженство и царството на Господ Исус Христос". Стапнала, и поткрепена со невидлива Божја сила, продолжила сама низ сите скалила и дошла до последното (петнаесетто). Сите се восхитиле гледајќи ја тригодишната девојка како по скалилата истрчала сама. Особено се восхитил Свети Захариј, кој обземен од Све-



гелите во најсветото место (до својата дванаесетта година), во Неа се родила мислата "вечно да живее во ангелска чистина и... девственост". Ги известила свештениците дека се заветила да остане Дева до смртта и да му се посвети на Бога. Таа е првата девојка во светот која се заветила да живее во девственост до крајот на својот живот. Но, еврејскиот Закон не го дозволувал тоа. Поради тоа, свештениците ја однеле кај Јосиф од Назарет, кој бил од Давидовиот род, нејзин роднина, старец од 80 години, "како свршеница да живее во девственост, па така да ја исполни својата желба и привидно да го задоволи Законот".

**"...Самиот Господ ќе ви даде доказ: ете 'Девица ќе зачне и ќе роди Син и ќе му го дадат името Емануел'".**

**"Го исполнувам пред Господа заветот кој го искажа устата моја во тагата моја... Радувајте се со мене сите, бидејќи денес се покажав и како мајка и како родителка, донесувајќи ја ќерката своја, не на царот земски, туку на Бога, Царот Небесен".**

## ВОВЕДЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА ВО ХРАМОТ ГОСПОДОВ

тиот Дух, прорекол: "О, Девице чиста! О, Дево несоблазлива! О, Девице прекрасна! О, Украсу на жените! О, Красота на ќерките! Ти си благословена меѓу жените! Ти си сепрославена со чистота! Ти си запечатена со девственоста! Ти си разрешување на Адамовото проклетство! Големият момент е блиску".

Свети Захариј ја зел за рака и по Божја промисла, ја внел Марија не само во Храмот, туку и во најсветото

првосвештеникот влегувал само еднаш во годината.

воведува со Светиот Дух Светата и Беспрекорна".

Родителите му принеле жртва на Бога, според Законот, и се вратиле во Назарет. Тие често ја посетувале, особено мајка ѝ Ана. Но, девојчиното срце на Марија било рането, доживеало голема болка. Нејзините родители се упокоиле. Таа останала сираче.

Но, Бог никогаш не ја оставил сама. Бдеел над неа

## МАЈКАТА НА СПАСИТЕЛОТ НА СВЕТОТ

При воведувањето во Божјиот Храм пред Пречистата Дева Марија одел Светиот Дух. За тоа дека навистина во Божјиот Храм, оваа Цар-

Пресвета Дева Марија, читајќи ја книгата на Свети пророк Исаија (во Стариот Завет) прочитала: "...Самиот Господ ќе ви даде доказ: ете 'Девица ќе зачне и ќе роди Син и ќе му го дадат името Емануел'". (Иса. 7, 14) Тогаш Архангел Гавриил ѝ соопштил дека Таа е девојката одредена од Бога која ќе го роди Спасителот на светот. Настанало чудо над чудата. Света Марија го родила овоплотениот Бог од "Нејзиното пречисто и девствено тело" и по раѓањето останала Приснодева, што значи Вечна Дева. Таа го родила Божјиот Син, преку кого "преминавме од смрт во живот". Величествените настани стануваат вечност и никогаш немаат крај.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

# ОДИ БОЖЈИОТ СИН ОД СМРТ ВО ЖИВОТ

место "Светиња над Светињите", каде што се чуваат најсветите тајни (Ковчег на заветот, жезол, мана, златна кадилница), таму каде што се крие "тајниот живот на Живиот Христос" и каде што

ска ќерка ја предводел Небесниот Цар, Утешителот, Духот на вистината, сведочи Светата Православна Црква преку песните кои до ден денес се пеат: "Во Светињата над Светињите се

со целата своја милост и љубов и ѝ испратил Божји Ангел да се грижи за неа, да ја поткрепува и да ја храни. Свети Архангел Гавриил "со љубов разговарал со неа". Престојувајќи заедно со ан-